

СВЕДОШТВА:

„Поради психичко насилство и уривање на угледот и честа завршив под психијатриски надзор“ - сведоштво на самохрана мајка.

„Паднав во депресија за нанесениот семеен срам и избегав во друга држава“ - признава жена жртва на малограѓански озборувања.

„Животот ми беше доведен во прашање при насилно прекината бременост испланирана од семејството, непромислено спроведена во домашни услови“ - открива жена посветена да им помага на жртвите на семејно насилство.

„Национализмот на сопругот доведе неиздржливо насилство од кое завршив во бесознание“ – жена го нашла спасот во имиграција откако по притворот сопругот се заканил со ново насилство врз неа и синот.

„Сопругот алкохоличар физички ме напаѓа и силува, семејството го брани“ – жена жртва стравува дека во очај ќе крене рака на себе или на него во отсуство на трајно решение и институционална поддршка.


„Почна со критики, манипулации и кавги, а заврши со изолација и боксови“ – сведочи храбра девојка која гордо ја пребродила бруталната врска со насилникот кој и оставил и психички и физички лузни.

„Ме омаловажуваат, постојано ме пецаат, семејството, роднините, пријателите, трпам навреди, тормозење, исмевање, ме втурнаа во длабока депресија“ - признава жртва на насилство, немажена жена од рурална средина, принудена да живее и работи во голема изолација за да остави подобар впечаток без „машка заштита“.

Приказните се објавени на порталот:
www.text.mk

Нашата цел:
да се едуцираат,
да се заштитат,
да се зајакнат
девојките и жените
жртви на семејно насилство.

Преку процесот на едукација да се препознае проблемот на семејно насилство и жртвата да знае да го препознае сторителот;
да се заштити себеси и своите деца;
да знае кого да информира за насилството и да ги знае своите права;
да ги охрабри жените жртви на насилство да започнат мал бизнис;
секоја обучена жена да обучува други жени жртви на семејно насилство.



НВО: Новинари за човекови права
Сите права се задржани;
Испечатено во тираж од 1000 примероци.
www.jhrmk.org

ФАКТИ:

Препознај, информирај, заштити, охрабри, обучи – да ги тргнеме од маргините жртвите на домашно насилство.

„Нула“ толеранција за насилство врз жените – „Стоп“ за кршење на човековите права.

„Стоп“ за физичко, сексуално, психичко, економско насилство - жените и девојчињата не се потчинети во семејството, тие имаат еднакви права.

Домашно насилство, сексуално вознемирување, силување, присилен брак, кривични дела во име на „чест“, генитално осакатување – се сериозно кршење на човековите права на жените и девојчињата.

Фемцидот, намерно убиство на жена затоа што е жена, е најтешка форма на насилство врз жени и може да биде директна последица на семејно насилство или интимно-партнерско насилство.

Насилство врз жени се и свиркање, зјапање, груби коментари, несакано сексуално внимание, допирање, стискање во јавни простори.

Кај жените и девојчињата е повисок ризикот од родово засновано насилство отколку кај мажите, кои исто така можат да бидат жртви на домашно насилство.

Децата се жртви и сведоци на домашно насилство, а малолетничките бракови – честа појава во земјите во развој, непропорционално влијаејќи на девојчињата, загрозувајќи го нивниот живот и егзистенција.

Обединетите нации го утврдија 25 Ноември како Меѓународен ден за борба против насилството врз жените.

Се смета дека 70 отсто од жените во светски рамки претрпеле насилство. Да не го игнорираме проблемот - домашното насилство не е „приватна, семејна работа“.

Проект:
**Не молчи! – Запри го
насилството врз жените.**

**Да се подобри
превенцијата од
насилството врз
жените и девојките
преку промени во
однесувањето,
практиките и
ставовите...**



**Формите и манифестациите на
насилство врз жените кои се
опфатени:**

- 1) насилство во домот;
- 2) насилство во училиштата;
- 3) насилство на работното место и
- 4) насилство во јавните простори.

Алати за доаѓање до целта:

- Зголемување на јавниот дијалог за семејното насилство,
- Фокусирање на вниманието на медиумите
- Системско вклучување.



**Секоја трета жена во
Македонија е жртва
на семејно насилство!**

**Историјата или
традицијата на насилство
потекнуваат од домот!**

**Во некои рурални области
децата и девојките
веруваат дека живеење
со сторителот е нормално!**